



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 27 декември 1968
Скопје
Број 44 Год. XXIV

Претплата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

342.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за образување Општина на град Скопје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 25. XII. 1968 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 26. XII. 1968 година.

У. бр. 62
27 декември 1968 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Општините Идадија, Кале и Кисела Вода се спојуваат во една општина под назив Општина на град Скопје.

Подрачјето на Општината на град Скопје го сочинува територијата на градот Скопје и населените места: Ајватовци, Алдинци, Арачиново, Арнакија, Бадар, Бањане, Барово, Батинци, Велимбегово, Влаце, Бојане, Бразда, Брезница (Катлановска), Брест, Брњарци, Бродец, Бујковци, Буковик, Булачани, Бунарцик, Бучинци, Вражале, Вртекица, Глуво, Говрлево, Горно Количани, Горно Коњаре, Горно Свиларе, Горно Солње, Горњане, Градманци, Градовци, Грачани, Грушино, Грчец, Гумалево, Дворце, Дејковец, Дељадровци, Дивле, Добри Дол, Добрино, Долно Количани, Долно Коњаре, Долно Свиларе, Долно Солње, Драчевица, Држилово, Елово, Зелениково, Идризово, Јаболци, Јурумлери, Кадино, Калдирец, Катланово, Кожле, Кондово, Копаница, Крушопек, Кучебиште, Кучково, Ласкарци, Летевци, Љубанци, Љубин, Љуботен, Малчиште, Марино, Маркова Сушица, Миладиновци, Мирковци, Мојанци, Морани, Мралоно, Мршевци, Никиптане, Нова Брезница, Ново Село (Зелениковско), Огњанци, Орешани, Орланци, Орман, Осинчани, Пагаруша, Пакошево, Палиград, Паничари, Патишка Река, Петровец, Побожје, Радишани, Радушa, Ракотинци, Рамни Габер, Раовик, Раштак, Рашче, Ржаничино, Рудник Радушa, Света Петка, Семениште, Смесница, Сопиште, Средно Коњаре, Станица Зелениково, Страхојадица, Страчинци, Студеничани, Сушица (Катлановска), Танушевци, Таор, Текија, Тисовица, Којлија, Умово, Усје, Цветово, Црвена Вода, Прешево, Црн Врв, Чајлане, Чифлик и Чучер.

Седиштето на Собранието на град Скопје е во Скопје.

Член 2

Собранието на град Скопје може да има повеќе собори на работните заедници.

Со Статутот на град Скопје се утврдува бројот и делокругот на соборите на работните заедници.

Член 3

Собранието на град Скопје ќе почне со работа на 31. XII. 1968 година на кој ден престануваат со работа собранијата на општините Идадија, Кале и Кисела Вода (поранешни општини) и Градското собрание на Скопје.

Член 4

Собранието на град Скопје, до верификацијата на мандатот на одборниците што ќе бидат избрани во 1969 година, го сочинуваат одборниците на собранијата на поранешните општини.

Член 5

Собранието од претходниот член ќе се конституира на 31. XII. 1968 година.

На седницата на која ќе се конституира Собранието, ќе се утврди и привремена организација на Собранието и неговите органи и привремена систематизација на работните места во органите на управата, што ќе важат до донесувањето на статутот на град Скопје.

Член 6

Статутот на град Скопје ќе се донесе најдоцна во срок од четири месеци од денот на конституирањето на Собранието на град Скопје (член 4).

Член 7

Собранието на град Скопје во рокот од претходниот член ќе донесе прописи за усогласување на прописите на собранијата на поранешните општини и на Градското собрание на Скопје.

До донесувањето на овие прописи остануваат во сила и ќе се применуваат на подрачјата за кои се донесени прописите на поранешните општини и на Градското собрание на Скопје.

Член 8

Постојаната систематизација на работните места во органите на управата, ќе се утврди во срокот предвиден за донесувањето на Статутот на град Скопје.

Член 9

Општината на град Скопје го презема управувањето со недвижностите со кои управувале поранешните општини и Градското собрание на Скопје, како и сите права и обврски во врска со тој имот.

Општината на град Скопје ги презема сите имотни права и обврски на поранешните општини и на Градското собрание на Скопје.

Член 10

Приходите и расходите на буџетите на поранешните општини и на град Скопје остварени до 31. XII. 1968 година претставуваат средства на буџетот на Општината на град Скопје.

Член 11

Завршните сметки за извршувањето на буџетите на поранешните општини и на град Скопје за 1968 година, ќе ги донесе Собранието на град Скопје.

Член 12

Фондовите на поранешните општини, нивните заеднички фондови и фондовите што ги основало Градското собрание на Скопје престануваат да постојат на 31. XII. 1968 година.

Член 13

Органите на управување на фондовите од став 1 од претходниот член престануваат со работа на 31. XII. 1968 година.

Работниците на фондовите од претходниот став ги преземаат и ги распоредуваат привремено соодветните фондови на град Скопје.

Ако Собранието на град Скопје не образува соодветен фонд, работниците на фондот што престанал со работа, привремено остануваат на работа во Собранието на град Скопје.

Во однос на работниците од став 2 и 3 на овој член се применуваат одредбите на член 16 став 1 и 2 од овој закон.

Член 14

Собранијата на поранешните општини и Градското собрание на Скопје ќе ги заклучат службените книги со 31. XII. 1968 година.

Член 15

Несвршените предмети на собранијата на поранешните општини и на Градското собрание на Скопје ги презема Собранието на град Скопје.

Архивата на собранијата на поранешните општини и на Градското собрание на Скопје ја презема Собранието на град Скопје.

Член 16

Работниците во собранијата на поранешните општини како и во Градското собрание на Скопје, ќе се распоредат, привремено, на работни места според систематизацијата што ќе се донесе според член 5 од овој закон.

Приемот на работниците на работа по постојаната систематизација, што ќе се утврди според член 8 од овој закон, ќе се изврши по пат на конкурс.

Член 17

Со влегувањето во сила на овој закон се укинуваат општините Идадија, Кале и Кисела Вода и престануваат да важат точките 11, 13 и 14 од член 2 и член 3 од Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), Законот за Градското собрание на Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65), како и одредбите од посебните закони и други прописи што се однесуваат на Градското собрание на Скопје и неговите органи.

Член 18

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

343.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школо во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 24 од Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје:

- инж. МАРИЈА АНДОВА, технолог во Фабриката за цемент „Усје“ во Скопје;
- РИСТО ПОПЕВСКИ, општествен работник во ЦК СКМ во Скопје и

— ЈОВАН КИРИК, металург во Железарницата „Скопје“ во Скопје.

II. За членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, се именуваат:

а) со мандат од две години

— ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ, заменик на републичкиот јавен обвинител;

— БЕСИМЕ НУХИ, на работа во Заводот за школоство при Собранието на општината Тетово.

б) со мандат од една година

— инж. ЗДРАВКО КОВАЧЕВСКИ, технолог во Топилницата за цинк и олово „Злетово“ — Титов Велес.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2562/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Д-р Ксенте Богоев, с. р.

344.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школо во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 12 од Статутот на Вишата економска школа во Прилеп, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП**

I. Се утврдува дека му престанува функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Вишата економска книговодствена школа во Прилеп на

СТЕВАН ЈАКИМОВСКИ, аналитичар во Комерцијално-инвестиционата банка во Прилеп.

II. За членови на Советот на Вишата економска школа во Прилеп, се именуваат:

а) со мандат од две години

— БАШЕВСКИ ДРАГАН, претседател на Општинскиот комитет на ССМ во Прилеп и

— АНДОН МАКРАДУЛИ, директор на Службата на општественото книговодство во Битола.

б) со мандат од една година

— ДИМИТАР ЧАТЛЕВСКИ, судија на Општинскиот суд во Прилеп.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-2396/1

2 декември 1968 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Д-р Ксенте Богоев, с. р.

345.

Испитната комисија за полагање на правосуден испит, во согласност со републичкиот секретар за правосудство — Скопје, врз основа на чл. 9 од Законот за правосуден испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68), ја утврдува следната

ПРОГРАМА**НА ИСПИТНАТА МАТЕРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ****I****Кривично право (материјално и процесно)**

Временско и просторно важење на кривичните закони; поим на кривично дело и елементи; општи основи кои го исклучуваат постоењето на кривичното дело; подготвителни дејствија и обид на кри-

вичното дело; место и време на извршување на кривичното дело; стек на кривични дела; поделба на кривичните дела; кривична одговорност; пресметливост — поим и елементи на непресметливост; виност; одговорност за квалификувани (потешки) облици на кривични дела; стварна заблуда; состорителство — поим, облици, услови за постоење и кривична одговорност на состорителите; казни и други кривични санкции, одмерување на казна; условна осуда; судска опомена; извршување на казни; гаснење на казната и рехабилитација; мерки на безбедност; малолетничка деликвенција; воспитни мерки; малолетнички затвор; примена на кривични санкции на млади полнолетни лица; примена на кривични санкции на полнолетни лица за кривични дела кои ги сториле како малолетници.

Кривични дела против народот и државата; кривични дела против човечноста и меѓународното право; кривични дела против животот и телото; кривични дела против слободата и правата на граѓаните; кривични дела против работните односи; кривични дела против честа и угледот; кривични дела против достоинството на личноста и моралот; кривични дела против бракот и семејството; кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот; кривични дела против народното стопанство; кривични дела против општествениот и приватниот имот; кривични дела против правосудството; кривични дела против јавниот ред и јавниот сообраќај; кривични дела против службената должност; кривични дела против оружените сили.

Основни начела на кривичната постапка; учесници во постапката; дејствија, термини и акти; стадиуми на кривичната постапка; претходна постапка; докази и доказна постапка; главен претрес; пресуда; видови правни лекови; редовни правни лекови; вонредни правни лекови; постапка за изрекување судска опомена; постапка спрема малолетници; посебни постапки.

II

Граѓанско право (материјално и процесно) и семејно право

Основни поими на граѓанското право — право во објективна и субјективна смисла; субјекти на правото (физички и правни лица); правни односи; правни работи; неважни правни работи; застапништво; вршење на субјективните права и нивна заштита; застареност.

Поим и видови на стварните права (сопственост, службеност и залога); ствари и нивна поделба; сопственост, поим и видови на сопственоста; право на користење; начин на стекнување на сопственоста; начини на настанок на општествената сопственост; земјишни регистри — тапии и земјишни книги; заштита на сопственоста; престанок на сопственоста; владение (посед, државина); станбена сопственост на граѓаните; станарско право; службености; залога.

Наследно право со институтите регулирани во Законот за наследување.

Облигационо право; поим на облигација, содржина, заштита и видови на облигации; мнозинство на субјекти во облигацијата — поделена и солидарна облигација; извори на облигациите; облигациони договори; едностранни правни работи како извор на облигациите; најважни облигациони договори; деликти како извор на облигациите; модификација на облигациите; промена на субјектите во облигацијата; престанок на облигациите.

Семејно право; брачно право; посвојување; старателство; односи помеѓу родителите и децата.

Граѓанско процесно право; начела на процесната постапка; надлежност и состав на судот; стварна надлежност; месна надлежност; изземање; странки, застапници и полномошници; подавки; срокови и сročишта; записници; одлуки; доставување; трошоци; правна помош; тужба и видови на тужби; сопственост; учество на трети лица во постапката; прекин и мирување на постапката; докази; обезбедување на докази; подготвување на јавната

расправа; главна расправа; судско порамнување; пресуда и видови на пресуди; решение; редовни правни лекови и постапка по истите; одлуки на повисокиот суд по редовниот правен лек; жалба против решение; вонредни правни лекови; посебни постапки; посебни одредби за постапката пред стопанските судови.

Извршна постапка; привремени мерки за обезбедување.

Вонпроцесни постапки; постапка за расправување на оставината; постапка за прогласување на исчезнат за умрен и докажување на смрт; судско поништување на исправа (амортизација); заверување на договори, преписи, ракописи и потписи; раскинување (делба) на имотна заедница; уредување на меѓи (граници); заверка на исправи за употреба во странство.

III

Стопанско право

Увод — поим, предмет и метод на стопанското право, однос спрема други гранки на правото;

Субјекти на стопанското право; поим и видови на стопански организации, претпријатија и дуќани; фирма, статут и книги на претпријатието; основање и регистрација; средства и расподелба; управување со претпријатието; престанок на претпријатија; санација и присилна управа; деловна тајна; застапување на претпријатието.

Здружени организации;

Земјоделски задруги;

Банкарски организации; кредитна служба; општествено книговодство; управно-сметководни спорови; девизно работење.

Стопански комори;

Договори во стоковниот промет; договор за купо-продажба според Општите узанси за промет со стоки; договор за посредување; договор за застапништво; договор за комисион; договор за градење; останати договори; емство; капара; одустанца; договорна казна, пенали, последици од неисполнување на договори.

Стечај и присилно порамнување; органи на стечајната постапка; последици од отворање на стечај; пријавување на побарувања; сročиште за утврдување на побарувањата; главна делба; намирување на поверители; стечај над имотот на имател на дуќан и присилно порамнување;

Особености на парничната постапка пред стопанските судови; мандатна постапка пред стопанските судови;

Меница;

Чек;

Стопански престапи.

IV

Управно право

Предмет на управното право; однос на управното право спрема другите гранки на правото; извори на управното право.

Државна управа; поим и организација на државната управа; видови органи на државната управа; организациони единици и раководење со нив; сојузни органи на управата; републички органи на управата; органи на управата на општинските собранија; принципи за формирање на органи на управата; функциите на органите на управата; самоуправување во органите на управата; улогата и дејностите на државната управа; класификација на актите на управата; надзор над работата на управата.

Општествено управување.

Општа управна постапка.

Управни спорови.

Прекршочна постапка; основни начела на прекршочната постапка; надлежност; поведување и тек на прекршочната постапка; скратена прекршочна постапка; наплата на казната на самото место; редовни и вонредни правни средства во прекршочната постапка.

V

Трудово право

Предмет на трудовото право; основни начела на трудовите односи; засновување на трудови односи; распоредување на работници на работни места; работно време; распоред на работното време во работната организација; должина и организација на одморите на работниците; учество на работниците во распределба на средствата за лични доходи; одговорност на работниците во работната организација, поради повреда на работната должност и за сторена материјална штета; престанок на работата на работниците во работната организација; работни книшки; остарување права на работниците на работа и врз основа на работата; посебни одредби од Основниот закон за работните односи; казнени одредби од Основниот закон за работните односи; правилници на работните организации за регулирање на работните односи; хигиенско-техничка заштита на работата; посебна заштита на жените во работата; посебна заштита на младината во работата; посебна заштита на инвалидите во работата; права на работниците за време на привремена безработност.

Значење и општи принципи на социјалното осигурување во СФРЈ; видови на социјалното осигурување; осигурени лица и основни права што ги остваруваат осигурениците во секој вид од социјалното осигурување; услови за остварување права од социјалното осигурување; пензиски стаж; додаток на деца; организација и надлежност на органите на социјалното осигурување; процедура за остварување на правата од социјалното осигурување.

VI

Уставен систем и организација на правосудството

Устав од 1963 година, структура, преамбула, основни начела — карактер и значење.

Општествено-економско утврдување.

Општествено-политички систем.

Слободи, права и должности на човекот и граѓанинот.

Општествено-политички заедници; федерација; сојузна скупштина; претседател на републиката; политичко-извршни органи на сојузната скупштина; сојузни органи на управата; социјалистички републики и нивна организација; автономна покраина; општина.

Изборен систем.

Правосуден систем; основни уставни начела за судовите; Врховен суд на Југославија; јавно обвинителство; јавно правобранителство, адвокатура;

Уставност и законитост; уставни судови; заштита на основните права и слободи.

Народна одбрана и Југословенска народна армија.

Некои прашања во врска со остварувањето на уставниот систем; општествено самоуправање и социјалистичка демократија; самоуправањето во општината; самоуправање во работните организации; комуна и сојузна држава; јавно мислење и граѓанин; принцип на јавност, одговорност, ограничување на реизборноста.

Претседател
на Испитната комисија,
Јован Дуковски, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Окружниот суд во Скопје заведен е спор тужбата на тужителката Славка Тодоровиќ, од с. Горно Лисиче, против тужениот Раденко Тодоровиќ, сега со непознато место на живеење, за развод на бракот.

Се повикува тужениот Раденко Тодоровиќ во срок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави лично во судот или да ја соопшти својата адреса.

Во колку во одредениот срок тужениот не се јави ќе му се постави времен старател во смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе го застапува во спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1409/68.
(79)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Тртовска Вера од Струга, работничка во Работната организација „Единство“ — Струга, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Бабиќ Иван, од Струга, сега во неизвесност и со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во срок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 744/68. (80)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Општинскиот суд во Куманово, објавува дека е подигната оставинска постапка по оставината на Иссуфи Имери Сулиман, од село Ропалце, умрен през 1953 година во село Ропалце.

Се поканува синот на покојниот Иссуфи Имера Сулиман, Иссуфи Сулимана Фикрет, кој е со непознато место на живеење, во срок од 1 (една) година од денот на објавувањето на овој оглас, да се пријави како наследник пред овој суд, или да одреди полномошник кој ќе го застапува во оваа оставинска постапка.

Во колку повиканиот не постапи на овој начин и во дадениот срок, конкретно оставината ќе се справи врз основа на наследничка изјава, дадена од поставениот старател — неговиот брат Нуредин Сулимана Иссуфи од село Ропалце, а врз основа на податоците со кои судот располага.

Од Општинскиот суд во Куманово, О. бр. 124/62 од 17.IX.1968 година.
(78)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12.IV.1968 година, страна 345, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Плачковица“ од Радовиш, Ристо Коцев Донева. За директор е назначен Димитар Нифитов Андреев, кој ќе го претставува и потпишува комбинатот.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 02—50 од 13. III. 1968 година на работничкиот совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 138/68.
(1604)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1968 година, страна 322, реден број 5, е запишано основање на Продавница „Ванила“, со седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев“ 66.

Продавницата ќе врши: промет на сопствени производи и трговски стоки, производи на база на шеќер и какао, и деликатесни производи. Продавницата е основана од Занаетчиското услужно претпријатие „Иднина“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Борис Јанков Истатов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-291/1 од 26. III. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 07-7597/3 од 6. II. 1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 135/68. (1605)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1968 година, страна 479, реден број 6, е запишано основање на Продавница „Младост“, со седиште во село Босилево, Струмичко.

Продавницата ќе врши: промет на сопствени производи и трговски стоки, производи на база на шеќер и какао, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи.

Угостителство: точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци и исхрана.

Продавницата е основана од занаетчиското услужно претпријатие „Иднина“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Манчо Ѓорѓи Дедејски.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-508/1 од 1. VII. 1968 година на работничкиот совет на Претпријатието и решението бр. 07-7597/4 од 14. II. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 136/63. (1606)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 29, е запишано основање на Продавница број 5, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ 66.

Продавницата ќе врши промет на мало на сите видови брашна и зрнена храна.

Продавницата е основана од Земјоделско-проевно прехранбено-преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Цветан Василев Илиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 262/68. (1543)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 28, е запишано основање на Продавница број 6, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ 66.

Продавницата ќе врши промет на мало на сите видови месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбено-преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Димитар Блажев Сандев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1938 година на работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 263/68 (1544)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. V. 1963 година, страна 481, реден. бр. 1, е запишано основање на Продавница за мебели „Треска“, со седиште во Струмица, ул. „Пазариште“ 66.

Продавницата ќе врши: продажба на мало на сопствените производи на претпријатието и производите на кооперантите на „Треска“ — Скопје, продажба на производи на други дрвноиндустријски претпријатија во земјата како дополнително на асортиманот на продавницата, електро-разладни уреди за домаќинството, радио и телевизиски апарати, лустери, теписи, детски колички, елементи за декор на стан, постелина, душеци, јоргани, „Тека“ душеци, машини за шиене и др.

Продавницата е основана од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Михајло Витанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 03-9897 од 26. IV. 1968 година на „Треска“ — Скопје односно на нејзиниот централен работнички совет и решението бр. 12-4263/1 од 29. IV. 1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 187/68. (1569)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 27, е запишано основање на Продавница број 7, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“ 66.

Продавницата ќе врши промет на мало со сите видови месо и сувомесни производи.

Продавницата е основана од Земјоделско-преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Вангел Кумановски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1963 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 264/68. (1545)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1968 година, страна 307, реден број 26, е запишано основање на Продавница број 8, со седиште во Кочани, ул. „Карл Маркс“.

Продавницата ќе врши: промет на мало со сите видови земјоделски, прехранбени и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделско-преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Нада Тодорова Серафимова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 265/68. (1546)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. VI. 1963 година, страна 306, реден број 25, е запишано основање на Продавница број 9, со седиште во Кочани, ул. „Дупчо Сантов“ 66.

Продавницата ќе врши промет на мало на сите видови прехранбени и колонијални стоки.

Продавницата е основана од Земјоделско-преработувачкиот комбинат „Искра“ од Кочани.

Раководител на продавницата е Амди Бајрамов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-770 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на комбинатот и записникот бр. 03-2489/1 од 1. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 256/68. (1547)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1963 година, страна 303, реден број 1, е запишано основање на Продавница број 22, со седиште во Винаца.

Продавницата ќе врши продажба на конфекциско производство на индустријата.

Продавницата е основана од Индустријата на текстилна, кожна и крзнарска конфекција „Иднина“ од Витола.

Споредна дејност на продавницата е: продажба на куса и плетена стока од туѓо производство, како дополнително на асортиманот.

Раководител на продавницата е Борис Лазаревски, кој не е овластен да ја потпишува жиро-сметката на истата. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 04-956 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на Индустријата е решението бр. 0851—1046 од 16. IV. 1968 година на Санитарната инспекција на Собранието на општината Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 249/63. (1550)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. V. 1968 година, страна 477, реден број 2, е запишано проширувањето на предметот на работењето на Тракторното службено претпријатие „Ацо Караманов“ од Радовиш, кое ќе ги обавува и следните дејности: откуп и продажба на земјоделски производи, сточарски, огревни дрва и градежни материјали за територијата на општината Радовиш, како и во СРМ.

Пршипувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 3 од 20. V. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 300/68. (1558)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1968 година, страна 487, реден број 1, е запишано основање на Продавница за разни индустриски стоки, со седиште во Струмица, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6.

Продавницата ќе врши продажба на текстил, конфекција и разни индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало со сите видови стоки „Ангро—Скопје“ од Скопје.

Раководител на продавницата е Благоја К. Пакетов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 323 од 26. IV. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 12-4418/1 од 27. V. 1968 година на Собранието на општината.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 293/68. (1559)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. V. 1968 година, страна 446, реден број 19, е запишано основањето на Стоковна кука, со седиште во Струмица, по пат на соединување на досегашните продавници на Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Народен магазин“ од Струмица.

Стоковната кука ќе врши продажба на сите универзални трговски стоки.

Стоковната кука е основана од Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Народен магазин“ од Струмица.

Раководител на стоквната кука е Александар Ванчов Шаламанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-724/1 од 18. V. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 243/68. (1567)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. V. 1968 година, страна 485, реден број 1, е запишано основањето на Производно-варциско трговско претпријатие „Извор“, со седиште во село Горни Липовик, Струмичко.

Претпријатието ќе врши: производство на вар, производство и откуп на огревно дрво, разни услуги на земјоделци и претпријатија.

За в. д. директор на претпријатието е наименуван Мицо Пенчов Стојанов, кој е овластен да го претставува и потпишува претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 20. V. 1968 година на советот на работната заедница и одлуката на основачкото собрание, кое го сочинуваат: Мицо Пенчов Стојанов, Левис Накев Трајков, Трајан Јованов Павлов, Бошко Спасов Вожинов, Трајчо Мирков Јованов, Крсто Јованов Павлов, Спасо Димов Панчев, Мирко Атанасов Ѓорѓиев, Драги Василев Трајков, Јован Спасов Јанев, Ѓорѓи Димитров Ѓорѓиев, Трајчо Илиев Јованов, Спасо Петрев Ангелов, Љупчо Тушев Костадинов, Борис Илов Јованов, Петруш Киров Милчов, Стојан Ристов Стојанов, Младен Пандев Велков и Стојан Борисов Димов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 283/68. (1568)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. III. 1968 година, страна 237, реден број 3 е запишано: Колонијалната продавница број 14 на Трговското претпријатие на големо и мало „Иднина“ од Струмица, ја промени досегашната улица и натаму продолжува со својата работа на ул. „Охридска“ 66.

Се запиша и промената на досегашниот раководител на продавницата Ѓорѓи Ѓорѓиев. За раководител е назначен Абди Исмахилов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа барањето бр. 04-213 од 5. III. 1968 година на директорот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 105/68. (1607)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17.IV.1968 година, страна 476, реден број 1, е запишано основање на продавница, со седиште во Струмица.

Продавницата ќе врши: продажба на производи од пластични материји и гума, како и производи од конфекција, галантерија, чевли и амбалажа, сопственост на комбинатот.

Продавницата е основана од Комбинатот „Југопластика“ од Сплит.

Раководител на продавницата е Борис Јанчевски, кој е овластен да ја претставува и потпишува.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 67/4 од 21.II.1967 година на централниот работнички совет на Комбинатот „Југопластика“ од Сплит и решението бр. 12—21/37 од 19.II.1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 137/68. (1608)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.IV.1968 година, страна 426, реден број 13, е запишано основање на Продавница број 6, со седиште во село Босилево, Струмичко.

Продавницата ќе врши: продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, цигари, кибрит, кисела вода, оцет, месни и рибни конзерви и други бакалски стоки.

Продавницата е основана од Производното трговско и угостителско претпријатие „Грозд“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Атанас Колев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 24.II.1968 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 12-2575 од 25.III.1968 година на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 157/63. (1613)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.IV.1968 година, страна 418, реден број 20, е запишано основање на Колонијална продавница, со седиште во село Смоларе, Струмичко.

Продавницата ќе врши продажба на прехранбени артикли, предмети за куќни потреби и мешани индустриски стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо за промет со индустриски стоки „Задругар“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Илија Ѓорѓев Јанков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 02-5055/1 од 22.XII.1967 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 12-23/152 од 9.IV.1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 171/68. (1614)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5.III.1968 година, страна 97, реден број 7, е запишано основање на Претставништво, со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето“ бр. 1. Претставништвото ќе врши трговија на големо и мало, откуп и продажба на земјоделски, сточни и семенски стоки, на сите репродукциони стоки, на сите градежни стоки, набавка и продажба на товарни, патнички коли, земјоделски машини и сите други приклучни машини и посредување.

Претставништвото е основано од Земјоделската задруга „Дрен“ од село Мокрино, Струмичко.

Раководител на претставништвото е Панчо Тимов Орцев, кој не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на претставништвото е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-34 од 1.III.1968 година на задружниот совет на задругата и решението бр. 12-3561 од 4.III.1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 94/68. (1616)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27.III.1968 година, страна 471, реден број 1, е запишано основање на Трговски дуќан, со седиште во Струмица, ул. „Санде Месев“ бр. 2.

Трговскиот дуќан ќе врши продажба на чевли, прибор за чевли, чорапи и гумени производи.

Трговскиот дуќан е основан од Индустијата за чевли и гумени производи „Газела“ од Скопје.

Раководител на дуќанот е Панчо Спасов Николов, кој не е овластен да го потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на Индустијата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа решението бр. 01-9400 од 16.VIII.1967 год. на индустијата и решението бр. 12-3597 од 14.III.1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 120/68. (1619)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7.III.1968 година, страна 410, реден број 3, е запишано основање на Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 41.

Продавницата ќе врши: продажба на електроуреди во домаќинството, звучни апарати, водоводни, санитарни и канализациони материјали, сите видови железарски материјали, столарски материјали и алати, бои, лакови и др., сите видови автоделови, емајлирани садови, профилни железца, обоени метали, градежни материјали, цемент и други материјали за репродукција и широка потрошувачка.

Продавницата е основана од Претпријатието за монтажа и промет „Монтер“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Васил Терзиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-25/68 од 20.I.1968 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 12-21/24 од 31.I.1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 88/68. (1620)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.IV.1968 година, страна 453, реден број 2, е запишано проширување на дејноста на Претпријатието за транспорт и шпедиција „Југопревоз“ од Струмица, со тоа што покрај регистрираните дејности ќе обавува и промет со сите видови земјоделски производи, градежни материјали и огревни дрва, со резервни делови и автогуми за сите видови моторни возила и земјоделски машини.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 60 од 24.IV.1968 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 186/68. (1635)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24.IV.1968 година, страна 330, реден број 1, е запишано основање на Продавница, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прке“ 66.

Продавницата ќе врши продажба на готови конфекциски производи и трикотажа.

Продавницата е основана од Модната конфекција „Гуро Салај“ од Лесковац.

Раководител на продавницата е Трајко Зафиров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот вуз основа одлуката од 26.X.1967 година на работничкиот совет на Модната конфекција „Гуро Салај“ од Лесковац и решението бр. 68-1047 од 4.III.1968 година на Одделението за урбанизам и комунално-станбени прашања на Собранието на општината — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фп. бр. 133/63. (1643)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25.III.1968 година, страна 327, реден број 1 е запишано основање на Единица за обавување на трговска дејност, со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито“ бр. 63.

Погонската единица ќе обавува пласман на готови стоки директно преку сопствените продавници, индиректно по пат на компензација со други производни организации што имаат сопствени продавници, како и компензација со трговски куќи.

Погонската единица е основана од Фабриката за лесна модна конфекција „Македонка“ од Штип и е со своја самостојна пресметка.

Директор на погонската единица е Крсто Нушков, а шеф на сметководството Трајче Цолев.

Покрај директорот и шефот на сметководството, погонската единица ќе ја потпишуваат и Михајло Нетков и Верица Динушева.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 17/РС од 4.III.1968 година на работничкиот совет на Конфекцијата „Македонка“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фп. бр. 124/63. (1645)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.III.1968 година, страна 321, реден број 1, е запишано основање на Трговско претпријатие на големо и мало „Универзал“, со седиште во Штип.

Претпријатието ќе обавува трговија на големо и мало со: промет во сопствени продавници, претставништва и во кооперација со селскостопански производители и други работни организации, промет со селскостопански производители во поделството, овснтарството и лозарството, со месо и месни производи, со приплодни материјали во сточарство, говедарство, свчарство, свињарство, живинарство и пчеларство, на селскостопански производи, откуп и промет на лековити растенија, шумски плодови и други шумски асортимани, снабдување на селскостопанските производители со средства за производство и

прмет со трговска стока на големо и мало од следните трговски бранжи: текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и играчки; крзнена стока; јажарска стока; конопни и јутени производи; чевли; кожа, седларска и ременарска стока и прибор; производи од гума, каучук и пластични материји; железарска и метална стока, велосипеди, машини за глиење и прибор; автомобили (лесни и тешки), приколки и резерви делови; музички инструменти, радиоапарати, телевизори и прибор; пчеларски материјал и прибор; прибор за овоштарство и лозарство; електротехнички материјал; часовници и изработки од племенити метали; бои, лакови, хе-

микалии и прибор; градежен материјал; огревно дрво, кумур, гориво, мазиво; санитарни и инсталациони материјали; стакло, порцелан и керамичка стока; добиток и добиточна храна; месо и месни производи и преработка; житарици и мелнички преработки; семенска стока и посадочен материјал; прехранбени артикли за домашни потреби; деликатесни производи, производи врз основа на шеќер и какао; зеленчук и преработка; млеко и млечни производи; риба; алкохолни и безалкохолни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и прибор; сурова кожа, волна и крзчо; животински отпадоци и влакно; индустриски растенија; разни лекови и опрема; лековити растенија, живина, јајца и дивеч и мешана индустриска стока.

За директор на претпријатието е именуван Миланчо Димов Горѓиев.

Впишувањето на претпријатието е извршено во регистарот врз основа решението бр. 01-1154/1 од 7.III.1968 година на Собранието на општината — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фп. бр. 113/68. (1650)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6.III.1968 година, страна 318, реден број 1, е запишано следното: Досегашната Фабрика за лесна модна конфекција при ЗПТ „Македонка“ — Штип, која функционираше како погоч-фабричка единица во состав на ЗПТ „Македонка“ — Штип, со поделбата станува самостојна работча организација и ќе го носи следниот назив: Фабрика за лесна модна конфекција „Македонка“, со седиште во Штип, ул. „Железничка“ 66 и „Маршал Тито“ 63.

Основна дејност на претпријатието е: производство на конфекција за машка, жечска, детска, лесна и тешка конфекција; набавка во земјата и странство на репродукциони материјали (основни, помошни и др.), утензилии, резервни делови и опрема за сопствени потреби и за потребите на кооперантите; продажба и малопродажба во земјата и странство на производи и услуги од сопствениот предмет на делување и од предметот на делувањето на кооперантите: научноистражувачка и студиско-аналитичка работа од предметот на предметот на работењето за сопствени потреби и за потребите на кооперантите; стручно образование на работниците за сопствени работи како и за потребите на кооперантите и други заинтересирани организации; обавување на други основни функции што ги вршат стручните служби во претпријатието.

Помошна дејност на претпријатието е: вршење на услуги (кроење, пиење, пеглање, адустирање и сл.), електричарски, швајцарски, механичарски и други услуги за одржување на сопствена опрема и опремата на трети лица; производство и пренос на технолошка и грејна пареа.

Спсредна дејност е: производство и опрема, делови за опрема, резервни делови и утензилии за постојаниот машински парк за сопствени потреби и потреби на трети лица; изведување на инвестициони работи и проширување на постојаните капацитети; производство на амбалажа за сопствени потреби и потреби на трети лица; техничко-конструкторски и проектански работи за изведување на инвестициони работи за проширување на капацитетите, производство на опрема, делови за опрема, резервни делови и утензилии за сопствени потреби како и за потребите на трети лица.

Неиндустриска дејност: организација и обавување на општествена исхрана и други дејности на општествениот стандард за потребите на членовите на работната заедница; организација и спроведување на здравствената заштита на членовите и нивните потесни семејства; превоз на членовите на работната заедница на работа, превоз на пос-

динци и групи за службени и останати цели во земјата и странство, како и превоз на трети лица со средствата на патниот сообраќај; превоз на суровини и готови производи со средствата на патниот сообраќај за сопствени потреби и потреби на кооперантите и трети лица; издавачко-новинска и пропагандна дејност во врска со предметот на работењето, информирање на јавноста и посебно на членовите на работната заедница.

В. д. директор на претпријатието е Михајло Славко Нетков.

Овластени лица за потпишување на жиро-сметката на претпријатието се: Михајло Славко Нетков, Петар Добре Санев, Крсте Димитар Нупков, Вера Благој Динушева, Трајко Стојан Цолев и Ристо Спиро Бочваров.

Впишувањето на Фабриката за лесна модна конфекција „Македонка“ од Штип е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 77-90/ПРС-67 година на работничкиот совет на ЗПТ „Македонка“ — Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 50/68. (1651)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1968 година, страна 274, реден број 24 е запишана промената на фирмата на Претпријатието за производство и промет на големо и мало „Европа“ од Штип, кое натаму ќе го носи следниот назив: Индустрија за шеќерни производи „Европа“ — Штип.

Промената на фирмата е извршена во регистарот врз основа одлуката бр. 01-116/1 од 22. IV. 1968 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 181/68. (1652)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. III. 1968 година, страна 308, реден број 3 е запишана промената на досегашниот в. д. директор на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Филијала од Штип, Ружа Малеш. За директор е назначен Благоја Тулиев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 1162/2 од 30. XII. 1967 година на советот на работната заедница на Заводот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 22/68. (1653)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. III. 1968 година, страна 286, реден број 7 е запишано: Занаетчиско-услужниот центар „Нов живот“ од Штип, со исклучок на дејностите: хемиско чистење и обавување на фризерско-берберски работи, се присоединува кон Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Чатал“ од Штип.

Присоединувањето на Занаетчиско-услужниот центар „Нов живот“ од Штип кон Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Чатал“ од Штип, е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 12/а од 12. III. 1968 година на работничкиот совет на истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 123/68. (1655)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. III. 1968 година, страна 286, реден број 6 е запишано симнувањето на присилната управа на Занаетчиско-услужниот центар „Нов живот“ од Штип, кое е извршено на 1. III. 1968 година.

Симнувањето на присилната управа на Занаетчиско-услужниот центар „Нов живот“ од Штип, е запишано во регистарот врз основа решението бр. 01-822/1 од 15. II. 1968 година на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 115/68. (1657)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. IV. 1968 година, страна 67, реден број 14, е запишан престанокот на Земјоделската задруга „1 мај“ од село Долни Балван, Штипско, бидејќи се присоединува кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип.

Присоединувањето на Земјоделската задруга „1 мај“ од село Долни Балван, Штипско, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип, е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 245 од 1. IV. 1968 година на задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 141/68. (1653)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1968 година, страна 303, реден број 21, е запишано присоединувањето на Земјоделската задруга „1 мај“ од село Долни Балван, Штипско, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип.

Присоединувањето на Земјоделската задруга „1 мај“ од село Долни Балван, Штипско, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип, е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 493 од 3. IV. 1968 година на работничкиот совет на Комбинатот „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 142/68. (1659)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. III. 1968 година, страна 14, реден број 3, е запишано преотстапувањето на Продавницата на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип, на Лебарското занаетчиско претпријатие „Жито-леб“ од Штип.

Продавницата ќе врши производство и продажба на леб и бели печива и продажба на брашно и сточна храна и продажба на квасец.

Раководител на продавницата е Штерјо Димов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на претпријатието.

Престотстапувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 27 од 29. XII. 1968 година на работничкиот совет на Лебарското занаетчиско претпријатие „Жито-леб“ од Штип и одлуката бр. 418/3 од 19. II. 1968 година на генералниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 75/63. (1660)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. III. 1968 година, страна 14, реден број 4, е запишано преотстапувањето на Продавницата на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ од Штип, на Лебарското-занаетчиско претпријатие „Жито-леб“ од Штип.

Продавницата ќе врши: производство и продажба на леб и бели печива и продажба на брашно и сточна храна, со продажба на квасец.

Раководител на продавницата е Ванчо Шалев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на претпријатието.

Престотстапувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 27 од 29. XII. 1968 година на работничкиот совет на

„Жито-леб“ од Штип и одлуката бр. 418/3 од 19. II. 1968 година на генералниот работнички совет на ЗИК „Црвена звезда“ од Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 76/68. (1661)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. V. 1968 година, рег. бр. 114/53, книга III, е запишано под фирма: Продавница број 12 во Охрид, на ул. „Јане Сандански“, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, јужно овошје и јајца.

Раководител на продавницата е Назми Сулејман. Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, со одлука бр. 133 од 23. IV. 1958 година на работната заедница и решението бр. 07-уп-573/VII од 29. IV. 1968 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна потпишува и претпријатието-основач.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 171/63. (1672)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1968 година, рег. бр. 22/68, книга I, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, на ул. „Јане Сандански“ бр. 8, на Комбинатот „Југопластика“ од Сплит. Предмет на работењето на продавницата е: промет со конфекција, галантерија, сите видови на чевли, амбалажа од природна и вештачка материја и производи од кожна галантерија.

Раководител на продавницата е Борислав Блажевски.

Продавницата е основана од Комбинатот „Југопластика“ од Сплит, со одлука бр. 67/5-1967 од 21. II. 1967 година на работничкиот совет и решение-уверение бр. 07-65/81 од 18. IV. 1968 година на санитарниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши Борислав Блажевски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 268/68. (1674)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1968 година, рег. бр. 32/66, книга I, е запишана под фирма: Комерцијална продавница во Прилеп, ул. „9-ти септември“ бр. 20, на Трговското претпријатие „Отпадпромет“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со отпадни материјали, фелерични стоки и комисионо делување.

Раководител на продавницата е Велкоски Војне.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Отпадпромет“ од Прилеп, со одлука бр. 6/3 од 4. V. 1968 година на работничкиот совет и уверението од пазарниот и санитарниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 277/63. (1675)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1968 година рег. бр. 3/53, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп на ул. „Скопска“ број 1, на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, Филијала — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со мелнички производи од житарици (брашно и сточна храна, од индустриско потекло).

Раководител на продавницата е Христоски Миле.

Продавницата е основана од „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат од Скопје — Филијала во Прилеп, со одлука од 28. VIII. 1967 година на работничкиот совет и уверението од пазарниот и санитарниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја потпишува и филијалата во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 226/68. (1676)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1938 година, рег. бр. 1/65, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Мите Богоевски“ на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е промет со земјоделски и прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Васе Божиновски.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен, со одлука од работничкиот совет од 6. IV. 1968 година и решението бр. 04-5010/1 од 4. IV. 1938 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и комбинатот — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 152/68. (1678)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VI. 1968 година, рег. бр. 22/61, книга II, е запишана под фирма: Продавница во село Радолишта, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба, на мало, на животни намирници и предмети за домашни потреби, жита и мелнички преработки, овошје, зеленчук и преработки од осигнати земјоделски производи, средства за чистење и козметички препарати и мириси.

Раководител на продавницата е Шемс Авди Даут.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга, со одлука бр. 02-125 од 20. I. 1968 година на работничкиот совет и решението бр. 03-1718/25 од 27. III. 1968 година на Собранието на општината Струга — Одделение за инспекциски работи.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/68. (1679)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. VI. 1968 година, рег. бр. 22/61, книга II, е запишана под фирма: Продавница во село Венчани, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови земјоделски производи и производи на прехранбената индустрија (освен сувомесни и месни производи), животни намирници и предмети за домашни потреби, жита и мелнички производи, средства за перење и козметички препарати и мириси.

Раководител на продавницата е Чороски Тома.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга, со одлука бр. 02-125 од 20. I. 1968 година на работничкиот совет и решението бр. 08-3535 од 4. VI. 1968 година на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 272/68. (1680)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1968 година, рег. бр. 162/55, книга I, е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата број 10 во Битола на Творница туљака, шешира и берета „Бегеј“ со погонот „Уча“ — Зрењанин и гласи: Творница туљака, шешира и берета „Бегеј“ — Продавница број 10, ул. „Маршал Тито“ бр. 34 — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 227/68. (1681)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1968 година, рег. бр. 155/55, книга I, е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата за чевли и гуми „Борово“ од Битола, на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Борово“ од Борово и гласи: Стовариште во Битола, на Југословенскиот комбинат за гуми и чевли „Борово“ од Борово.

Дејноста на Стовариштето во Битола гласи: промет со сопствени производи, производи од други производители како дополнително на асортиманот, аутогуми и техничка стока, на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 281/68. (1683)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1968 година, рег. бр. 57/55, книга III, е запишано следното: Текстилната конфекција „8 Март“ од Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води свој суд, поради присоединување кон Индустијата за чадори „Зора“ од Охрид.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 02-280 од 6. IV. 1968 година на работничкиот совет на Текстилната конфекција „8 Март“ од Охрид и одлуката бр. 01-761 од 6. IV. 1968 година на работничкиот совет на Индустијата за чадори „Зора“ од Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 219/68. (1707)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1968 година, рег. бр. 27/55, книга I, е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Нов живот“ — село Буксво уште со: вршење на услуги со тракторите на своите кооперанти и задругари.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 44 од 3. IV. 1968 година на работната заедница на Земјоделската задруга „Нов живот“ од село Буксво и потврдата бр. 03-3421/1 од 10. V. 1968 година на Одделението за стопанство и планирање на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 231/68. (1685)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. V. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со маснотии, шеќер, брашно и тестени производи.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 53/1 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението бр. 07-уп. 259/VII од 8. V. 1968 година на Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 114/68. (1689)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1968 година, рег. бр. 232/55, книга I, е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Битола, на Новинско-издавачкото претпријатие „Народна задруга“ од Скопје и гласи: Книжарница — продавница број 2 во Битола, на Новинско-издавачката кука за село „Наша книга“ од Скопје.

Се проширува дејноста на Книжарницата — продавница број 2 во Битола, уште со тоа што ќе врши промет на книжарски стоки и други стоки, како во прометот на мало и во прометот на големо.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 101 од 12. III. 1968 година на работничкиот совет на НИК „Наша книга“ од Скопје и решението бр. 08-33/142/3751/1 од 18. VI. 1968 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 146/68. (1684)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 5 во Охрид на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет на шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 221/68. (1690)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата бр. 10 во село Пештани, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 232/68. (1691)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 11 во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 223/68. (1692)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 9 во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 294/68. (1693)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 4 во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 295/68. (1694)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 3 во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 296/68. (1695)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VI. 1968 година, рег. бр. 114/55, книга III, е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 12 во Охрид, на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид, уште со: промет со шеќер, брашно, сол, тестенини и маснотии во оригинално пакување.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 144 од 23. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Витамин“ од Охрид и решението на Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 297/68. (1696)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VI. 1968 година, рег. бр. 5/53, книга II, е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за производство на готова сbleка и пивачки услуги „Солидност“ од Прилеп уште со: продажба на текстил, текстилни производи, галантериска и базарна стока.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 1771/1 од 25. V. 1968 година на работничкиот совет на Претпријатието „Солидност“ од Прилеп и уверението бр. 07-63/246 од 10. VI. 1968 година на Пазарната инспекција на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 262/68. (1698)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VI. 1968 година, рег. бр. 1/65, книга II, е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен, уште со промет со прехранбени и земјоделски стоки.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 03-219 од 6. V. 1968 година на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен и решението бр. 04-5010/1 од 4. IV. 1968 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 174/68. (1702)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1968 година, рег. бр. 9/65, книга II, е запишано следното: Се проширува дејноста на Водната заедница „Преспанско Езеро“ од Ресен, уште со: експлоатација — искористување на песок од брегот на Преспанското Езеро и реките во подрачјето на општината Ресен.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 422 од 17. VI. 1968 година на работната заедница на Водната заедница „Преспанско Езеро“ од Ресен и решението бр. 04-6367 од 24. VI. 1968 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 282/68. (1703)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VI. 1968 година, рег. бр. 48/55, книга I, е запишано следното: Земјоделската задруга „Илинден“ од с. Гавато престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделско-овоштарското стопанство „Овоштар“ — Превалец — Кажани.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 68 од 6. V. 1968 година на работната заедница на Земјоделската задруга „Илинден“ од село Гавато и одлуката бр. 02-198/1 од 6. IV. 1968 година на работната заедница на Земјоделско-овоштарското стопанство „Овоштар“ — Превалец — Кажани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 221/68. (1704)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1968 година, рег. бр. 68/55, книга I, е запишано следното: Земјоделската задруга „Македонија“, село Слепче, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 26 од 17. IV. 1968 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Македонија“, с. Слепче и одлуката бр. 02-242/1 од 12. IV. 1968 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 201/68. (1706)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VI. 1968 година, рег. бр. 74/55, книга I, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Алексоски Јордан, управник на Земјоделската задруга „Пчела“ од село Доленци.

Се овластува Стевановски Слободан, директор, да ја потпишува земјоделската задруга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/68. (1711)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот округли печат со пресек од 25 мм, под назив: „Поликлиника 4 Скопје при рудници и железарница „Скопје“, се огласува за неважен.

(8697)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена од ВП 1079/20 — Крушевац на име Александар Б. Ристовски, с. Извор, Титов Велес. (8678)

Воена книшка на име Здравко П. Ѓоргиев, ул. „Ј. Чучук“ бр. 32, Титов Велес. (8691)

Воена книшка издадена од ВП 3566/16 — Карловац на име Петре Јосифовски, с. Костинци, Прилеп. (8708)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стојна Тушевска, с. Обршани, Прилеп. (8709)

Лична карта рег. бр. 6161, серија бр. 895250, издадена од ОВР — М. Брод на име Бранко Јованоски, с. Ореоец, М. Брод. (8712)

Лична карта бр. 831, издадена во Скопје на име Благоја Сидјаноски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 146, Гостивар. (8720)

Лична карта издадена од ОВР — Битола на име Мара Јошевска, с. Добрушево, Битола. (8795)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Владимир Назор“ — Скопје на име Бебека Каптелова, Скопје. (7146)

Свидетелство за завршена I година Економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Бебека Каптелова, Скопје. (7147)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Весковски, Скопје. (7148)

Ученичка книшка за завршено IV одделение издадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски Карпош“ — Скопје на име Вејсел Хасан, Скопје. (7150)

Свидетелство за завршено Средно економско училиште во Скопје бр. 1046/1, на име Росана Полаки, Скопје. (7150)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Апостол Атанасовски, Скопје. (7151)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дамјан Петровски, Скопје. (7152)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кристина Митревска, Скопје. (7153)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамзот Скендер, Скопје. (7154)

Диплома за завршен матурски испит издадена од Гимназијата „Браќа Миладинови“ — нас. Драчево на име Миланка Мандиќ, Скопје. (7155)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Чедомир Јовановиќ, Скопје. (7156)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Лазовски, Скопје. (7157)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Маљоки, Скопје. (7158)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибадет Кафероски, Скопје. (7159)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Славица и Вера Смилевски, Скопје. (7160)

Воена книшка издадена од Марибор на име Јован Зафировски, Скопје. (7161)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кузман Момевски, Скопје. (7162)

Индекс бр. 4097, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Стојан Грашиновски, Скопје. (7163)

Студентска легитимација бр. 713, издадена од Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на име Никола Готушев, Скопје. (7164)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (7165)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Спасовска, Скопје. (7166)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велче Стојановски, Скопје. (7167)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Сабрије, Рифат, Рифадије, Игбал и Башким Таири, Скопје. (7168)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Јовица Алексовски, Скопје. (7169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко П. Атанасовски, Скопје. (7171)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Панче Сиљановски, Скопје. (7172)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Небат Ашими, Скопје. (7173)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Бафтијаровиќ, Скопје. (7174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветан Челебиов, Скопје. (7175)

Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Куманово на име Трифун, Десанка, Марица и Слаѓан Петрушевски, с. Врачовце, Куманово. (7076)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Китан и Доста Китановски, Скопје. (7176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Антевски, Скопје. (7178)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душка Трајановска, Скопје. (7179)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Докса Стергиева, Скопје. (7180)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невенка Великова, Скопје. (7181)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прешево на име Алим Фејзула, Скопје. (7182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатиме Штрајку, Скопје. (7183)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Насер и Емруш Ибраимовски, Скопје. (7189)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димче Петрев, Скопје. (7185)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Кадринка С. Грујоска, Скопје. (7186)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Олга и Кирило Зенговски, Скопје. (7187)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пане Камчев, Скопје. (7188)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Убавка Смилковска, Скопје. (7189)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Георгиев, Скопје. (7190)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Цеповски, Скопје. (7191)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мичо Шиаклевски, Скопје. (7192)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Б. Костадиновски, с. Труба рево, Скопје. (7193)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мукадес Сакипи, Скопје. (7194)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елена Јанчева, Скопје. (7195)

Здравствена легитимација на име Цветан Атанасовски, ул. „Кичевска“ бр. 3, с. Драчево, Скопје. (7196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Блаже Лозановски, ул. „Романија“ бр. 43/9, Битола. (7197)

Здравствена легитимација бр. 9, издадена од ЗСО — Филијала — Дебар на име Ристо Стојана Клопчевски, ул. „8-ми септември“ бр. 9, стан 15, Дебар. (7198)

Здравствена легитимација издадена од Филијала — Дебар на име Суло Алиовски, с. Косоврасти, Дебар. (7199)

Здравствена легитимација бр. 38374, издадена од ЗСО — Кичево на име Бранко Боровојов Смилески, с. Д. Крушје, М. Брод. (7200)

Здравствена легитимација на име Мира Наумова, ул. „Нови Велес“ бр. 83а, Т. Велес. (7201)

Здравствена легитимација на име Димитар Г. Ристовски, с. Владиловци, Т. Велес. (7202)

Здравствена легитимација бр. 23726 на име Трајан Илиевски, ул. „Орце Мартинов“ бр. 27, Т. Велес. (7203)

Здравствена легитимација бр. 15789, издадена од КЗСО — Гостивар на име Назлија Исмаила Мемеди, ул. „ЈНА“ бр. 42, Гостивар. (7204)

Здравствена легитимација бр. 32238, издадена од КЗСО — Скопје на име Милена Мишиќ, Гостивар. (7205)

Здравствена легитимација бр. 21323, издадена од КЗСО — Скопје на име Зора Будик, Гостивар. (7206)

Здравствена легитимација на име Властимир Станишиќ, В.П. 9072/1, Гостивар. (7207)

Здравствена легитимација бр. 6779, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Крум Богданов Цонев, с. Град, Делчево. (7208)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Штип на име Крум Блажев Лазаров, с. Бигла, Делчево. (7209)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Штип — Филијала — Делчево на име Стојка Блаже Лазарова, с. Бигла, Делчево. (7210)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Томе Мицов Шапарданов, ул. „Илинденска“ бр. 28, Кочани. (7211)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Борис Наумовски, с. Дихово, Битола. (7212)

Уверение бр. 225/66 година за стручна способност за занает ковач на име Невзат Каминов, ул. „Буков мост“ бр. 9в, Битола. (7213)

Земјоделска здравствена книшка издадена од Прилеп на име Атица Асаноска, с. Десово, Прилеп. (7214)

Здравствена легитимација бр. 14258, издадена од КЗСО — Т. Велес на име Јованче Митев, ул. „Костурска“ бр. 15, Т. Велес. (7216)

Свидетелство од VIII одделение на име Крсто Т. Николов, ул. „Вера Циривири“ бр. 4, Т. Велес. (7217)

Здравствена легитимација на име Оливера Коцева, ул. „Нови Велес“ бр. 65а, Т. Велес. (7218)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1851 на име Гулсум Ебиби, ул. „Штипска“ бр. 32, Тетово. (7219)

Здравствена легитимација бр. 848/78, издадена од ЗСО — Тетово на име Даниела Чичова Василевска, с. Теарце, Тетово. (7220)

Здравствена легитимација на име Џилијаре Тефику, с. Нивиште, Гостивар. (7221)

Здравствена легитимација на име Стојко Нисов, с. Чифлик, Кочани. (7222)

Здравствена легитимација на име Стојко Петров, с. Костин Дол, Кочани. (7223)

Ловечка исправа и оружен лист на име Стојан Страшев Филиповски, с. Злетово, Пробиштип. (7224)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кузман Наумовски, с. Горно Огизари, Битола. (7226)

Здравствена легитимација бр. 106532, издадена од КЗСО — Прилеп на име Пецо Ристески, ул. „Киро Нацески Фетан“ бр. 19, Прилеп. (7227)

Свидетелство на име Благоја Илиески, с. Штавица, Прилеп. (7228)

Свидетелство од IV одделение на име Владо Ацески, с. Штавица, Прилеп. (7229)

Здравствена легитимација на име Ружица Ѓоргиева, ул. „Карпош“ бр. 18, Тетово. (7230)

Земјоделска здравствена легитимација на име Саво Младеноски, с. Туденце, Тетово. (7231)

Здравствена легитимација бр. 4819 на име Никола Н. Наумов, с. Бушиште, Пробиштип. (7232)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 47038, издадена од ЗСО — Битола, на име Митра М. Митревска, с. Градешница, Битола. (7233)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љуба Трајковска, ул. „Караорман“ бр. 66, Битола. (7234)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Славе Поповски, ул. „Девејани“ бр. 36, Битола. (7235)

Здравствена легитимација на име Сашо Ристовски, ул. „Елпиди Караманди“ бр. 50, Битола. (7236)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Стевка Петкоска, ул. „Бр. Шемковски“ бр. 42, Прилеп. (7237)

Здравствена легитимација бр. 52118, издадена од КЗСО — Прилеп на име Цветанка Ристеска, ул. „Бошко Корчагин“ бр. 20, Прилеп. (7238)

Здравствена легитимација бр. 19384, издадена од КЗСО — Прилеп на име Латиф Асаноски, ул. „Пиринска“ бр. 57, Прилеп. (7239)

Здравствена легитимација на име Петар Ацески, ул. „Ленин“ бр. 162, Прилеп. (7240)

Здравствена легитимација на име Живко Т. Павлов, ул. „Орце Мартинов“ бр. 29, Т. Велес. (7241)

Здравствена легитимација на име Цвета Буниварева, ул. „Коле Цветков“ бр. 90, Т. Велес. (7242)

Здравствена легитимација на име Чедомир Стојковски, ул. „Железничка“ бр. 4, Тетово. (7243)

Работна книшка бр. 18820, издадена од Белград на име Ружди Мислими, с. Бродец, Тетово. (7244)

Здравствена легитимација бр. 34170, издадена од КЗСО — Гостивар на име Андреја Јулковски, с. Вруток, Гостивар. (7245)

Здравствена легитимација на име Васко Киров, с. Мојанци, Кочани. (7246)

Здравствена легитимација на име Тодора Јовановска, с. Винаца, Кочани. (7247)

Здравствена легитимација на име Блаже С. Ефремов, ул. „Љ. Сантов“ бр. 11, Кочани. (7248)

Здравствена легитимација на име Тасика Арсова, с. Спанчево, Кочани. (7249)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Дончо Костадиновски, ул. „Илинден“ бр. 2а, Битола. (7250)

Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Димоски, ул. „Козара“ бр. 3, Прилеп. (7251)

Свидетелство издадено од Училиштето „Братство Единство“ — Дебар на име Сефери Ризван, ул. „Дилавер“ Села, Дебар. (7253)

Свидетелство бр. 119, издадено од Основното осумгодишно училиште „Кирил и Методија“ — Македонски Брод на име Столе Милорадов Трајковски, Македонски Брод. (7254)

Работна книшка издадена од Ресен на име Здравко Наумовски, ул. „29 Ноември“ бр. 180, Ресен. (7255)

Здравствена легитимација на име Елена В. Ташева, ул. „Егејска“ бр. 27, Кавадарци. (7257)

Здравствена легитимација на име Вангел Г. Ташевски, ул. „Егејска“ бр. 27, Кавадарци. (7258)

Здравствена легитимација бр. 12875 на име Љуба Стојановска, с. Јанчиште, Тетово. (7259)

Свидетелство за IV одделение на име Зекир Даути, с. Д. Баница, Гостивар. (7260)

Здравствена легитимација бр. 27453, издадена од ЗСО — Штип на име Мирјана Грновска, с. Будинарци, Берово. (7261)

Здравствена легитимација бр. 2259, издадена од КЗСО — Штип — Филијала — Делчево на име Ѓорѓи Методи Манев, с. Звегор, Делчево. (7262)

Здравствена легитимација бр. 4844, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Никола Стојанов Глинчарски, с. Разловци, Делчево. (7263)

Здравствена легитимација на име Благој Арсов, с. Оризари, Кочани. (7264)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Петре Стојановски, ул. „Бл. Николовски“ бр. 7, Прилеп. (7266)

Здравствена легитимација на име Ангеле Робев Силјановски, с. Лешани, Охрид. (7268)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Марица Мелецовска, с. Перово, Ресен. (7269)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Рамадан Куртиши, ул. „Црни Дрим“ бр. 18, Дебар. (7270)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Бојан Борис Ристевски, ул. „Бигла“ бр. 2, Ресен. (7271)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Гувеза Мишевска, с. Сливница, Ресен. (7272)

- Здравствена легитимација бр. 3063 на име Сарка Стефческа, ул. „Беломорска“ бр. 33, Тетово. (7274)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Деса Пауновска, ул. „Мала Станица“ б.б. — Тетово. (7274)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зија Танасиќ, с. Добарце, Тетово. (7275)
- Здравствена легитимација бр. 65409 на име Реџеп Н. Лимани, с. Пршовце, Тетово. (7276)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Севдија Османова, с. Тработивиште, Делчево. (7277)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Феат Османов, с. Тработивиште, Делчево. (7278)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Хаџи Кимов, Скопје. (7279)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Бошковска, Скопје. (7280)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шејнер Ибраимов, Скопје. (7281)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Мито Лазовски, ул. „Мара Димова“ бр. 19, Кавадарци. (7282)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Сековски, Скопје. (7283)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Саво Кочовски, Скопје. (7284)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Недељковиќ, Скопје. (7285)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Топерички, Г. Петров. (7286)
- Диплома за положен испит квалификуван работник-молеро фарбар, издадена од Градежниот центар „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Славе Петковски, ул. „Баново Трло“ бр. 20, Куманово. (7287)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ферат Муратов, Скопје. (7288)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рајна Тодорова, Скопје. (7289)
- Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — с. Ерцелија на име Доне Саздов, Скопје. (7290)
- Индекс бр. 181, издаден од Електромашинскиот факултет во Скопје на име Видослав Коерски, Скопје. (7291)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Серафин и Зефије Балабани, Скопје. (7292)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Назив Р. Касамовски, Скопје. (7293)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Славица Ристик, Скопје. (7294)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Мустафа Ибини, Скопје. (7295)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Чедомир Ракиќ, Скопје. (7296)
- Диплома издадена од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје, електро-оддел бр. 1952/53 на име Мирослав Петровски, Скопје. (7297)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јаков Фидановски, Скопје. (7298)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Тасевски, Скопје. (7299)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божана Дуреска, Скопје. (7300)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Ајдин, Скопје. (7301)
- Воена книшка издадена во Осијек на име Јочче Поповски, Скопје. (7302)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Ве-ра Марковиќ, Скопје. (7303)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Луција Тимова, Скопје. (7304)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Слободан Саботковски, Скопје. (7305)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Павле Златковиќ, Скопје. (7306)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ананија Ѓорѓевски, Скопје. (7307)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Велковска, Скопје. (7308)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Халиме Селмани, Скопје. (7309)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дика Димитриева, Скопје. (7310)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доне Коканов, Скопје. (7311)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓуша Грижовски, Скопје. (7312)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Секуловски, Скопје. (7313)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даим Шабани, Скопје. (7314)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓоко Ѓурчевски, Скопје. (7315)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Веселиновски, Скопје. (7316)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наил Реџовиќ, Скопје. (7317)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муча Башким, Скопје. (7318)
- Воена книшка издадена од Питомача на име Благоја П. Крстевски, Скопје. (7319)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислав Ангелов, Скопје. (7320)
- Работна книшка бр. 120, издадена од Скопје на име Александар Маџероски, Скопје. (7321)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Ване Јосеф, Скопје. (7322)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Роза Цолева, Скопје. (7323)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Бошкова, Скопје. (7324)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Димитрова, Скопје. (7325)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Коцев, Скопје. (7326)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Станојковски, Скопје. (7327)
- Воена книшка издадена од Лесковац на име Жибко Наумовски, Скопје. (7328)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Христовски, Скопје. (7329)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Приштина на име Јованка Чалија, Скопје. (7330)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назми Самаков, Скопје. (7331)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибуш Фазлијов, Скопје. (7332)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Метуш Јонузев, Скопје. (7333)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Гајовиќ, Скопје. (7334)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славјанка Ангелова, Скопје. (7335)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иван Илијевски, Скопје. (7336)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Глигор Кочовски, Скопје. (7337)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Валаново на име Марица Илиевска, Скопје. (7338)
- Работна книшка бр. 24627, издадена од Скопје на име Јусуф Раиф Јусуф, Скопје. (7339)
- Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Дрита“ с. Рапче на име Гајур Исмаили, Скопје. (7340)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Есат, Цемила, Ајрија, Арифка, Узеир и Усеин Идризови, Скопје. (7341)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Решат Хусеин, Скопје. (7342)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Векроски, Скопје. (7343)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Бубевски, Скопје. (7344)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елица Иљоска, Скопје. (7345)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија при
Средношколскиот дом „Томе Стефановски —
Сеник“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

I

За пополнување на работното место:

1. Магационер

II

За пополнување на приправничкото место:

1. Воспитач-приправник.

Услови:

— за работното место магационер — ниска школска подготовка и 15 години соодветно работно искуство;

— за работното место воспитач-приправник — завршена виша школа за физичка култура.

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи: молба таксирана со 0,50 динари таксени марки, документ за стручната подготовка, лекарско уверение, а за приправниците и потврда од Заводот за запослување дека се водат како незапослени.

Некомплетираните документи нема да се земаат во предвид за разгледување.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи во Домот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите се доставуваат до Комисијата при Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сеник“, ул. „Индустриска“ бр. 22 — Скопје.

Од Конкурсната комисија

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

— за двајца лектори по предметот руски јазик;

— за еден асистент по предметот историја на уметноста;

— за еден лектор по француски јазик;

— за еден асистент на Катедрата за француски јазик и литература;

— за еден асистент на Катедрата за педагогија.

Пријавите таксирани со 0,50 динари и останатите документи треба да се поднесат во архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Од Деканатот на Филозофскиот
факултет во Скопје

(2226)

СОДРЖИНА

	Страна
342. Закон за образување Општина на град Скопје — — — — —	705
343. Решение за престанување на функцијата на членови и именување членови на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	706
344. Решение за престанување на функцијата член и именување членови на Советот на Вишата економска школа во Прилеп — —	706
345. Програма на испитната материја за полагање на правосуден испит — — — — —	706